

SLU@BEN GLASNI K NA OP[TI NA VEV^ANI

I z l eguva po potreba

Среда,09.11.2016 god

Br. 7/2016

kont.tel 046-784-640; faks 046-784-641;
e-mail opstinavevcani@gmail.com www.vevcani.gov.mk

Red.br.....str.

АТАНАС АЛУЛОСКИ, предложен од политичка партија
ВМРО - ДПМНЕ

1. Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1921.....1**

своерачен
потпис на
новоименув
аниот /
новоизбран
иот
претседате
л / член

2. Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1922.....2**

На местото на членот на избирачкиот одбор НАУМ
РАДИНОСКИ на кого му престанал

3. Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА
ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1923.....3**

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во
опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичките
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :

I zdava~:

SOVET NA OP[TI NA VEV^ANI
Kompjuterska obrabotka:
STRU^NA SLU@BA NA
OP[TI NA VEV^AN

НАУМ РАЗМОСКИ, предложен од политичка партија СДСМ

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од
Изборниот законик, Општинската изборна комисија
ВЕВЧАНИ до Државната изборна комисија на 08.11.2016
година, го доставува следното:

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО
МЕСТО БРОЈ 1921**

На местото на членот на избирачкиот одбор
АТАНАС АЛУЛОСКИ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е
именуван на предлог од политичката партија на власт
ВМРО – ДПМНЕ, а согласно Изборниот законик политичките
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето :

На местото на заменик на избирачкиот одбор
СПАСЕ КОЧОВСКИ на кого му престанал мандатот во
избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е
именуван на предлог од политичката партија на власт
ВМРО - ДПМНЕ согласно Изборниот законик политичките
партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за
членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува
/ избира лицето се именува / избира лицето :

СПАСЕ КОЧОВСКИ, предложен од политичка партија
ВМРО - ДПМНЕ

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик
претседател / член

На местото на заменик на избирачкиот одбор
АНЃЕЛКО АЛУЛОСКИ на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини :
истиот е именуван на предлог од политичката партија во

09.11.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАН

бр.7 /2016Стр. 2

опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето се именува / избира лицето :

КЕТИ ЈАНКОСКА, предложена од политичка партија СДСМ

своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот заменик _____
претседател / член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Вевчани и на општинската табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА**

_____ (место и датум)

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Параскева Гогоска
Кукоска

ЧЛЕНОВИ

1. Љупчо Мукоски – Член
2. Зорица Костојчиноска Дејковска- член
3. Љиљана Баткоска – член

**Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ**

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија ВЕВЧАНИ до Државната изборна комисија на 08.11.2016 година, го доставува следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1922

На местото на членот на избирачкиот одбор ТРАЈЧЕ ЛЕШОСКИ на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија во опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето :

ТРАЈЧЕ ЛЕШОСКИ предложен од политичка партија СДСМ

_____ .
своерачен потпис
на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател / член _____

На местото на членот на избирачкиот одбор БОБАН МУКОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија на власт ВМРО - ДПМНЕ а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето :

ДАНИЕЛ МУРЏЕСКИ предложен од политичка партија ВМРО - ДПМНЕ

_____ .
своерачен потпис
на
новоименуваниот
/ новоизбраниот
претседател /
член _____

На местото на заменик на избирачкиот одбор СИМУН ЛЕШОСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија во опозиција СДСМ а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето се именува / избира лицето :

09.11.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

бр.7 /2016Стр. 3

КРСТЕ ПЛУШКОСКИ предложена од политичка партија СДСМ

(место и датум)

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П. Параскева Гогоска Кукошка

_____ .
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик претседател _____
/ член _____

На местото на заменик на избирачкиот одбор ЛЕНЧЕ КОРУНОСКА на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија на власт ВМРО - ДПМНЕ согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето се именува / избира лицето :

ЛЕНЧЕ КОРУНОСКА предложена од политичка партија ВМРО - ДПМНЕ

_____ .
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик претседател / _____
член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Вевчани и на општината табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Вевчани, 08.11.2016 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

ЧЛЕНОВИ

1. Љупчо Мукоски – Член
2. Зорица Костојчиноска Дејковска - член
3. Љиљана Баткоска – член

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик, Општинската изборна комисија ВЕВЧАНИ до Државната изборна комисија на 08.11.2016 година, го доставува следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1923

На местото на заменик претседателот НИКОЛИНА ШУТИНОСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : престанок на работен однос во ООУ “Страшо Пинџур“ Вевчани се именува / избира лицето :

ЌИТАНОСКА РАЈНА, населба без уличен сиситем, 6335 Вевчани, вработена во ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство Скопје.

_____ .
своерачен потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик претседател / _____
член _____

На местото на членот на избирачкиот одбор ГОРАН СТОЈКОСКИ на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија на власт ВМРО – ДПМНЕ, а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето :

ДРАГАН ВЛАЈКИНОСКИ , предложен од политичка партија ВМРО - ДПМНЕ

_____ .
своерачен
потпис на
новоименув
аниот /
новоизбран
иот
претседате _____

л / член

НАУМ РАДИНОСКИ, предложена од политичка партија СДСМ

На местото на членот на избирачкиот одбор НАУМ РАЗМОСКИ на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија во опозиција СДСМ, а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето :

ВАСИЛ Н. РАДИНОСКИ, предложен од политичка партија СДСМ

своерачен
потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
претседател /
член

своерачен
потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик
претседател /
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Вевчани и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

На местото на заменик на избирачкиот одбор **ЃОРЃИ МАТЕСКИ** на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија на власт ВМРО – ДПМНЕ, согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето се именува / избира лицето :

ЃОРЃИ МАТЕСКИ, предложен од политичка партија ВМРО - ДПМНЕ

своерачен
потпис на
новоименуваниот /
новоизбраниот
заменик
претседател /
член

во

**ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА**

(место и датум)

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Параскева Гогоска
Кукоска

ЧЛЕНОВИ

На местото на заменик на избирачкиот одбор **ВАСИЛ Н.РАДИНОСКИ** на кого му престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : истиот е именуван на предлог од политичката партија во опозиција СДСМ, а согласно Изборниот законик политичките партии за секои нови избори доставуваат нови прелози за членови на избирачки одбори и нивни заменици се именува / избира лицето се именува / избира лицето :

- 1.Љупчо Мукоски – Член
- 2.Зорица Костојчиноска Дејковска- член
- 3.Љиљана Баткоска – член